


XЗ БРАВУРА КООПЕРАТИВА ДЕЛЧЕВО

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за 2019-2021 година

korisnik



2019-2021



ХЗ Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

ГОДИШЕН НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019-2021 година



**ХЗ Бравура Кооператива
Делчево**



ХЗ Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

ВОВЕД

Почитувани,

Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ согласно својата Мисија ги обединува политиките поврзани со Лицата со посебни потреби и нивните семејства, социјалните права и политиките , правата на децата со посебни потреби, заштита од дискриминација и др. ХЗ Бравура Кооператива активно и во континуитет подготвува, предлага и имплементира мерки, активности и стратегии кои се однесуваат на подобрување на благосостојбата на лицата со посебни потреби, јакнење на капацитетите преку директен третман и подршка, јакнење на ефикасен и ефективен социјален дијалог на сите нивоа за подигање на јавната свест за оваа популација, воспоставување на алтернативни форми на услуги од вонинституционален карактер, обезбедување на поголема еднаквост и заштита од секаков вид на дискриминација....



ХЗ Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

ИЗВЕШТАЈ

за

работењето на ХЗ Бравура Кооператива во 2019 - 2021 година

ЛИСТА НА РЕФЕРЕНЦИ НА ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 2019-2022

Преглед на реализирани проекти во 2021 година

- 1) **Клуб за социјална инклузија „Интегра“**. Проект финансиран од Светска Банка

Проектот Клуб за социјална инклузија „Интегра“ е програма за вклучување на 12 лица со посебни потреби од Општина Делчево, во организирана форма на услуга за рехабилитација, професионална ориентација и социјализација. Причините за потребата од проектот Клуб за социјална инклузија „Интегра“ е отсуството на институционални и други алтернативни форми на услуги за возрасни лица со посебни потреби во Општина Делчево. Проектот е базиран на приоритетите од Акцискиот план за социјална заштита на Општина Делчево во делот за маргинализирани групи . **Цели на проектот:** Главна цел на проектот е да се подобри квалитетот на живеење на лицата со посебни потреби во Општина Делчево, преку развој и унапредување на нови алтернативни форми на социјални услуги.

- 2) **„Инклузивен мост 18“** – 2020-2021 /Проект финансиран од Цивика Мобилитас.

Партнер-Соработник : Завод за социјални дејности. Подржан од МТСП. Резиме: Деца без родители и родителска грижа сместени во Мали групни домови. По напуштање на услугата добиваат материјални сретства од 18.000 денари кој сретства ги трошат нерационално и се враќаат во ситемот на социјална заштита. Проектот е во тек и работи на детекција на проблемот и развој на програма за економско-социјално интегрирање на целната популација која вклучува и лица со посебни потреби.



X3 Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

3) „Осмозис“ - ЕУ- Еразмус +. Кофинансирање

Цел: Маркетинг, промоција и рекалма. Носител: Старт Познан Полска Партенер:
Бравура Кооператива .

<http://osmosis-erasmus.com/?fbclid=IwAR3CeLBMkBCU9f-wPQmgzJp94ftogVnStwzbtldWyGoBbxWAoXxMdm51Z8>

**4) Проект - Социјална услуга за одмена на семејна грижа / Помош и нега во
домот. Проект поддржан од UNDP.**

Помош и поддршка на лица-ранливи групи со намалени функционални способности.
Целна група : 40 семејства.Услугата е во тек.

Преглед на реализирани проекти во 2020 година

**5) Проект: Едукативна програма и работно окупациони вештини за лица со
посебни потреби**

Во рамките на Проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на
лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“ имплементиран од
Центар за развој на ЈИПР. Цел на обуката: Цел на обуката е да се оспособи персоналот
и корисниците на услугите во 3 дневни центри со вештини за работа на сито печат
техника преку теоретски и практичен –тренинг. Согласно специфичноста на техниката и
искуство на персоналот, се разработи обука во три дела и тоа: Воведен дел, Подготовка
на сито за печат и Печатење.

6) „ИТ инклузија“- Проект финансиран од АБСБ –Германија.

Креиран ИТ платформа за едукација- позициониран на страната на
организацијата Бравура Кооператива. Развиен ИТ систем на комуникација и
вклучување на лицата со посебни потреби.

<https://it-inclusion.bravuracooperativa.org.mk/>

**7) Проект: Трансферот на ефективни решенија што го активира ја подобрува
здравствената и физичката активност на лица со посебни потреби “**

Главни цели: Зголемување на учество , и еднаков пристап до спорт за сите. Обука на
атлети, тренери и судии.



X3 Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

Преглед на реализирани проекти во 2019 година

8) **„Мултимедијален центар“** - Проект финансиран од Здружени сили –Прилеп.

Создаден и опременет Мултимедијален центар во делчево за инклузивни активности на деца со посебни потреби и место за креирање на културни вредности. Втора остварена цел: Акциски план за социјална заштита на општина Делчево, донесен и усвоен на совет на Општина делчево до 2022 год.

9) **„Инклузивен пазар на труд“** - Проект финансиран од ЗПР-Скопје (Здружение за заштита при работа) .

Резиме: Создаден прирачник за разумно сместување во работни организации на лица со посебни потреби насловен „ Инклузивен пазар на труд“

<https://www.bravuracooperativa.org.mk/publikacii/>

10) **Снuzеланд"** Проект финансиран од ISF-Soft tulip, Holland.

Цел: Создавање на сензомоторна соба за деца со посебни потреби во Делчево ,

11) **„Социјален дијалог за социјална инклузија“** - Проект финансиран од ПРЕДА

Да се воспостави социјален дијалог со граѓанските организации и локалната самоуправа на Општина Делчево со цел да се подобрат локалните прописи за учеството на граѓаните во јавен живот, преку избор на механизми и изработка на Стратешки план и програма за соработка, со одржан развој, базиран на фактичката состојба за потреби на локално ниво, од страна на релевантни работни групи, целна група на на проектот.

12) Проект: Инклузивна тетратка

Цел на проектот: Да се спроведе и промовира стратешката определба на Училиштето за инклузивна практика преку инклузивна програма за деца од редовните и посебните паралелки за период од 5 месеци, со селектирани содржини во заемна имплементација **Финансиран од : ФИОМ-Сорос - 5,560 УСД.**

13) Проект: „Адаптација на стари традиционални игри за можностите на лица со посебни потреби“



ХЗ Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

Цел на проектот: Афирмација на традиционалните вредности преку детски игри и нивна адаптација за мжностите на лица со посебни потреби.

Финансиски Извештај за 2019-2021

Финансиското работење на **ХЗ Бравура Кооператива** Делчево е организиран на начин кој ги почитува најважните начела на финансиското работење: отчетност, транспарентност и документираност.

Финансиското работење е во согласност со Законот за сметководствено работење на непрофитни организации. **ХЗ Бравура Кооператива** Делчево изработува годишен финансиски извештаи, а во согласност со барањата на донаторите, изработува месечни , квартални и годишни извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција

Хуманитарно здружение
за помош и поддршка
на лица со посебни потреби
„Бравура Кооператива“ Делчево



ХЗ Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

Годишен Финансиски извештај
за 2021 година

ПРИХОДИ

| | |
|--|---------------------|
| Приходи од донации | 2.041.928,00 |
| Приходи од услуги | |
| Приходи од камати и позитивни курсни разлики | 147,00 |
| Вонредни приходи | |
| Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година | 1.266.205,00 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | 3.505.280,00 |

РАСХОДИ

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Материјални расходи и амортизација | 11,081,00 |
| Други расходи | 1.300.928,00 |
| Капитални и други средства | 290.883,00 |
| Плати и надомест на плати | 56.036,00 |
| Вонредни расходи | |
| ВКУПНО РАСХОДИ | 2.324.806,00 |

| | |
|--|--------------|
| Даноци, придонеси и други расходи од добивката | |
| Нето вишок добивка по оданочување | 1.180.474,00 |

Годишен Финансиски извештај
за 2020 година

ПРИХОДИ

| | |
|--|---------------------|
| Приходи од донации | 1.782.667,00 |
| Приходи од услуги | |
| Приходи од камати и позитивни курсни разлики | 96,00 |
| Вонредни приходи | |
| Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година | 556.052,00 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | 2.483.859,00 |

РАСХОДИ

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Материјални расходи и амортизација | 12.386,00 |
| Други расходи | 632.259,00 |
| Капитални и други средства | 27.990,00 |
| Плати и надомест на плати | |
| Вонредни расходи | |
| ВКУПНО РАСХОДИ | 1.266.205,00 |



X3 Бравура Кооператива

Humanitarian Association for Help and Support of
People with Special Needs " Bravura Cooperativa"

Adress: M.M Brico bb

Phone : 033-413-659 / 078-349-673

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com

www.bravuracooperativa.org.mk

| | |
|--|--------------|
| Даноци, придонеси и други расходи од добивката | |
| Нето вишок добивка по оданочување | 1.266.205,00 |

Годишен Финансиски извештај
за 2019 година

ПРИХОДИ

| | |
|--|---------------------|
| Приходи од донации | 610.552,00 |
| Приходи од услуги | |
| Приходи од камати и позитивни курсни разлики | 24,00 |
| Вонредни приходи | |
| Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година | 518.867,00 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | 1.296.623,00 |

РАСХОДИ

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Материјални расходи и амортизација | 27.072,00 |
| Други расходи | 53.702,00 |
| Капитални и други средства | |
| Плати и надомест на плати | 300.156,00 |
| Вонредни расходи | |
| ВКУПНО РАСХОДИ | 730.571,00 |

| | |
|--|------------|
| Даноци, придонеси и други расходи од добивката | |
| Нето вишок добивка по оданочување | 566.052,00 |
| | |
| | |